



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 12 април 1985

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XLI

Цена на овој број е 51 динари. – Претплатата за 1985 година изнесува 1.852 динари. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристиќа број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

252.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 8 април 1985 година.

П бр. 436
9 април 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпкиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ЗА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Во Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82) во член 139 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Работна единица, во смисла на овој закон, може да биде организациона единица или повеќе организациони единици чии работи се меѓусебно поврзани, ако со закон не е поинаку определено.“

Член 2

Во член 140 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Членови на работната заедница се и активните воени лица упатени на работа во органот на управата. Во својството член на работната заедница на органот на управата, тие ги остваруваат самоуправните права, обврски и одговорности од член 141 став 1 на овој закон, освен правата, обврските и одговорностите за кои со закон е определено да ги остваруваат на друг начин.“

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Во органите на управата во кои поради малиот број работници не е можно остварување на самоуправните права, обврски и одговорности на работниците на начинот предвиден со овој закон, правата, обврските и одговорностите се остваруваат во согласност со законот.“

Член 3

Во член 143 став 1 по зборовите: „во советот на работната заедница“ се додаваат записка и зборовите: „во советот на работната единица“.

Член 4

Во член 144 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во работната заедница на органот на управата може да се формира и совет на работната единица како орган на управување на работната единица, ако работната единица ја сочинуваат повеќе од 30 работници. Со самоуправен општ акт на работната заедница, во согласност со закон и во рамките на определените права на работната единица, се утврдуваат правата, должностите и одговорностите на советот на работната единица.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 5

Во член 185 став 2 по зборовите: „донесува уредби, одлуки и други прописи за извршување на сојузните закони, на други прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ“ се додаваат зборовите: „и дава автентично толкување на тие прописи“.

Член 6

Член 204 се менува и гласи:

„Заради разгледување на определени прашања од надлежноста на Сојузниот извршен совет и поднесување до Советот предлози на оценки, ставови и заклучоци за тие прашања; остварување на координација, насочување и усогласување на работата на работните тела на Советот, на сојузните органи на управата и на сојузните организации во постапката на подготвување на седниците на Советот, подготвување и извршување на програмата за работа на Советот и обезбедување на извршувањето на обврските и заклучоците на Советот; разгледување на прашањата за соработката и грижењето за остварувањето на соработката со органите и организациите на федерацијата, како и со извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет формира Координациона комисија.“

Член 7

Во член 217 ставот 1 се менува и гласи:

„Сојузниот извршен совет може да формира советодавни тела за постојана соработка со меѓународните организации, во согласност со обврските преземени со меѓународните договори и да го определи нивниот делокруг, овластувањата и одговорностите.“

Член 8

Во член 249 ставот 6 кој станува став 5, се менува и гласи:

„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, функционерот, односно работникот од став 1 на овој член има право да продолжи да работи според одредбите на овој закон за време подолго од една година од денот на престанувањето на оваа функција, а најмногу уште шест месеци, ако во тоа време стекнува право на пензија.“

Досегашниот став 5 станува став 6

Член 9

Во член 266 зборовите: „и на седниците на Советот“ се бришат.

Член 10

Во член 274 став 3, на крајот, се додаваат зборовите: „и при Сојузниот извршен совет“.

Член 11

Во член 292 став 3 зборовите: „Оцената на резултатите од трудот на работникот“ се утврдува работната заедница по прибавено мислење од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација, во постапката утврдена со самоуправен општ акт во согласност со закон“ се заменуваат со зборовите: „Оцената на резултатите од трудот на работникот ја утврдува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата односно со сојузната организација, по прибавено мислење од Советот на работната заедница, во согласност со закон“.

Член 12

Член 293 се брише.

Член 13

Член 295 се брише.

Член 14

Во член 304 ставот 1 се менува и гласи:

„Паричните средства за заедничка потрошувачка работната заедница на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација може да ги здружува со соодветните средства на работните заедници на други сојузни органи на управата, сојузни организации, други органи на федерацијата и органи на други општествено-политички заедници, како и на организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, заради заедничко користење. Односите што настануваат со ваквото здружување на средствата се уредуваат со самоуправни спогодба на работните заедници на тие органи односно организации.“

Член 15

По член 309 се додава нов член 309а, кој гласи:

„Член 309а

Своите одделни самоуправни права работниците во работната заедница на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација можат да ги остваруваат и преку делегати во советот на работната единица.

Со самоуправниот општ акт на работната заедница, во рамките на определените права на работната единица, се утврдуваат правата, должностите и одговорностите на советот на работната единица.

Совет на работната единица може да се формира во работна единица која има повеќе од 30 работници.“

Член 16

Во член 350 став 3 зборот: „март“ се заменува со зборот: „јуни“.

Член 17

Во член 362 став 1 по зборовите: „на други“ зборот: „соодветни“ се брише, а на крајот се додаваат записка и зборовите: „што одговараат на неговата стручна подготовка, ако тие задачи и работи се утврдени со актот за систематизацијата на задачите и работите“.

Став 6 се менува и гласи:

„На работникот од став 1 на овој член му престанува работниот однос во сојузниот орган на управата односно во сојузната организација ако не прифати да ги извршува задачите и работите на кои е распореден или ако во тој орган односно организација нема упразнети задачи и работи што одговараат на неговата стручна подготовка на кои тој работник би можел да биде распореден“.

Член 18

Во член 390 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„На работникот му престанува работниот однос во сојузниот орган на управата односно во сојузната организација по сила на законот кога ќе наполни 40 години стаж на осигурување (маж) односно 35 години стаж на осигурување (жена) или кога ќе наполни 65 години живот (маж) односно 60 години живот (жена) и најмалку 20 години стаж на осигурување.“

Работникот – жена, врз основа на писмено барање, може да остане во работен однос и по исполнувањето на условите од став 1 на овој член, а најмногу до наполни 40 години стаж на осигурување или до наполни 65 години живот и 20 години стаж на осигурување“.

Член 19

Во член 394 став 6 бројот: „30“ се заменува со бројот: „35“, бројот: „25“ се заменува со бројот: „30“, а на крајот се додава нова реченица, која гласи: „Тоа право работникот го користи најдолго до наполни 40 години стаж на осигурување (маж) односно 35 години стаж на осигурување (жена), без оглед на годините на живот.“

Член 20

Во член 395 став 2 зборовите: „две години“ се заменуваат со зборовите: „една година“.

Во став 4 зборовите: „исполнувањето на условите за престанување на работниот однос по сила на законот“ се заменуваат со зборовите: „наполнетите 40 години стаж на осигурување (маж) односно 35 години стаж на осигурување (жена), без оглед на годините на живот“.

Член 21

Во член 396 став 1 по зборот: „што“ се додаваат зборовите: „останале нераспоредени и работниците што“.

Член 22

По член 421 се додава нов член 421а, кој гласи:

„Член 421а

Работниците од член 421 на овој закон кои не го положи стручниот односно дополнителниот испит за задачите и работите што ги вршат, се должни тој испит да го положат во рок од една година од денот на влегувањето на овој закон во сила.

На работникот, кој во рокот од став 1 на овој член не го положи стручниот односно дополнителниот испит, му престанува работниот однос по сила на законот.“

Член 23

По член 425 се додава нов член 425а, кој гласи:

„Член 425а

Работникот кому му е признат стаж на осигурување со зголемено траење може да остане во работен однос до

30 јуни 1986 година и по наполнетите 40 години стаж на осигурување, а најдолго до наполнетите 60 години живот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, работникот распореден на задачи и работи инспектор-летач на сообраќајна и деловна авијација, кој наполнил 40 години стаж на осигурување, може да остане во работен однос најдолго до наполнетите 60 години живот, со претходно прибавено мислење од надлежниот орган за неговата психофизичка способност за натамошно вршење на тие задачи и работи.

Одредбата на став 2 од овој член се применува до 31 декември 1988 година.

Член 24

По член 426 се додава нов член 426а, кој гласи:

„Член 426а

Одредбата на член 17 од овој закон која се однесува на посебниот додаток ќе се применува од 1 јули 1986 година.

Во рокот од став 1 на овој член, со општествен договор, склучен врз основа на член 311 од овој закон, ќе се утврдат и заедничките критериуми за стекнување и распоредување на доходот што се стекнува поради природата на вршењето на задачите и работите и поради посебните услови за работа опасни по животот и здравјето на работниците, додека тоа штетно дејство или опасност не се отстранени.

Член 25

Функционерите односно раководните работници што стекнале право врз основа на одредбите на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82) продолжуваат да го користат тоа право по влегувањето во сила на овој закон до истекот на времето за кое можеле да го користат тоа право, а најмногу до една година.

Член 26

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”,

253.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 9 април 1985 година.

П бр. 437
9 април 1985 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Алимпиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/78 и 70/84), во член 10 по зборовите: „девизниот систем и кредитните односи со странство;” се додаваат зборовите: „заедничката девизна политика и девизниот биланс;”, по зборовите: „хартиите од вредност;” зборот: „системот” се заменува со зборовите: „основите на системот;”, по зборот: „резервите;” се додаваат зборовите: „санацијата на организациите на здружен труд, располагањето и користењето на средствата во општествена сопственост и проширената репродукција;”, а зборовите: „Службата на општественото книговодство” се заменуваат со зборовите: „општественото книговодство”.

Член 2

Во член 12 став 1 по зборовите: „што се однесуваат на”, се додаваат зборовите: „следењето на текуштите стопански движења;”.

Член 3

Во член 13 став 1 зборовите: „облигационите и сопственичко-правните односи” се заменуваат со зборовите: „основите на облигационите односи (општ дел на облигациите) и основните сопственичко-правни односи”, а по зборовите: „постапка;” се додаваат зборовите: „основите на системот на државната управа;”.

Член 4

Во член 21 по зборовите: „со давање на мислења” се додаваат зборовите: „на Сојузниот извршен совет, на сојузните органи на управата и на сојузните организации”.

Член 5

Во член 31 став 1 по зборовите: „проекции на платниот биланс на Југославија” запишката и зборовите: „со платнобилансни позиции на републиките и платнобилансни позиции на автономните покраини” се бришат.

Член 6

Член 40 се менува и гласи:

„Сојузни дирекции се:

- 1) Сојузна дирекција за стоковни резерви;
- 2) Сојузна дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена.”

Член 7

Член 41 се менува и гласи:

„Сојузната дирекција за стоковни резерви врши работи што се однесуваат на: формирањето, разместувањето, чувањето и користењето на сојузните резерви на прехранбени и индустриски производи и на сировини за производство на тие производи; преземањето мерки заради интервенции на пазарот и во производството; изградбата на складиштен простор за сместување и чување на сојузните резерви на прехранбени и индустриски производи.

Сојузната дирекција за стоковни резерви е во составот на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи.”

Член 8

Член 42 се брише.

Член 9

По член 45 се додава нов член 45а, кој гласи:

„Член 45а

Институтот за безбедност врши работи што се однесуваат на: научноистражувачката, развојната и производствената работа од значење за опремањето на органите и службите за безбедност со техничка опрема и за нивно стручно оспособување заради обезбедување на извршување на дејностите на тие органи; атестирањето, сервисирањето и прометот на специфични средства што се користат во работата на органите и службите за безбедност, како и на други научноистражувачки работи неопходни за обезбедување на дејноста на службата за државна безбедност.

Институтот за безбедност е во составот на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

Член 10

Во член 46 зборовите: „Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи“, се заменуваат со зборовите: „Сојузната дирекција за стоковни резерви“, по зборот: „вработувањето“ зборот: „и“ се заменува со запирка, а по зборот: „Југославија“ се додаваат зборовите: „и Институтот за безбедност“.

Член 11

По член 48а се додава нов член 48б, кој гласи:

„Член 48б

Институтот за безбедност како сојузна организација ќе порне со работа во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон“.

Член 12

По член 54 се додава нов член 54а, кој гласи:

„Член 54а

Сојузните органи на управата и сојузните организации што преземаат одделни задачи и работи од делокругот на другите сојузни органи на управата и сојузни организации ги преземаат и работниците што на денот на влегувањето во сила на овој закон непосредно работеле врз тие задачи и работи.

Работниците што нема да бидат преземени во смисла на одредбата од став 1 на овој член ги имаат правата и должностите утврдени со Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата“.

Член 13

По член 55 се додава нов член 55а, кој гласи:

„Член 55а

Опремата, инвентарот и другите предмети, архивата и документацијата, средствата за работа и средствата на фондовите што ги користел Институтот за безбедност како основна организациона единица на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, се распоредуваат на Институтот за безбедност, кој продолжува да работи со положба и делокруг утврдени со овој закон, истовремено со преземањето на задачите и работите и на работниците.“

Член 14

Сојузниот извршен совет го утврдува начинот на преземањето на задачите и работите и на работниците во случаите предвидени со овој закон, поблиските критериуми за распоредување на средствата од овој закон и другите елементи во врска со спроведувањето на овој закон.

Член 15

Функционерите кои раководаат со Институтот за безбедност и со Сојузната дирекција за стоковни резерви и функционерите кои раководаат со сојузните органи на управата со изменет и дополнет делокруг утврден со овој закон ќе ги поднесат до Сојузниот извршен совет, заради давање на согласност, општите акти за внатрешната организација и работа и општите акти за систематизацијата на задачите и работите во тие органи односно организации во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

254.

Врз основа на член 36 од Законот за основите на системот на стоковните резерви за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ИЗНОСОТ НА ДИНАРСКАТА ПРОТИВВРЕДНОСТ НА СТОКИТЕ ДАДЕНИ НА ЗАЕМ ОД СОЈУЗНИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. Сојузната дирекција за стоковни резерви (во понаатамошниот текст: Дирекцијата) пресметува и наплатува камата на износот на динарската противвредност на стоките дадени на заем од сојузните стоковни резерви врз основа на гаранција од банка, по стапките и на начинот што се предвидени со оваа одлука, и тоа:

- а) по стапка од 38% годишно – за пченица, брашно, шеќер и масло за јадење;
- б) по стапка од 40% годишно – за другите земјоделски и прехранбени производи;
- в) по стапка од 45% годишно – за индустриски производи;
- г) по стапка од 45% годишно – за лекови и санитарски материјал;
- д) по стапка од 45% годишно – за сировини и репродукционен материјал.

2. Дирекцијата во договорите за давање заем од сојузните стоковни резерви, ќе предвиди промена на каматните стапки од точка 1 на оваа одлука во согласност со промените на каматните стапки на пласманите од примарната емисија што ќе ги утврди Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 115

14 март 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

255.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), Сојузниот извршен совет, во соработка со надлежните републички и покраински органи, донесува

ОДЛУКА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ЗА ЛЕКОВИ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат лекови за хумана употреба се должни цените за лекови

зголемени по 31 декември 1984 година да ги вратат на нивото на цените од 31 декември 1984 година.

2. Се воведува давање на согласност на цените за лекови за хумана употреба, како мерка за непосредна контрола на цените.

3. Сојузниот завод за цени е должен при давањето на согласност од точка 2 на оваа одлука да обезбеди зголемувањето на цените за лекови за хумана употреба да не биде поголемо од 35% во просек во однос на цените од 31 декември 1984 година.

4. Оваа одлука влегува во сила на 15 април 1985 година.

Е. п. бр. 127
11 април 1985 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

256.

Врз основа на член 15 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 39/77), во врска со одредбата на редниот број 23 (12) од областа Статистика на индустријата и рударството на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1985 година – оддел Нови истражувања, што е составен дел на Одлуката за утврдување на Програмата за статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1985 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/85), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОБНО СТАТИСТИЧКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ НА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ВО 1984 ГОДИНА

1. Пробно статистичко истражување на трошоците на геолошко-рударските истражувања (ГРИ-1) во 1984 година ќе се спроведе на 30 март 1985 година.

2. Со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се соберат податоци за планираните и потрошените средства и за планираните и извршените работи за геолошко-рударски истражувања, за минерални сировини и подземни води; за локацијата и видот на лежишта и наоѓалиштата; за планираните и потрошените средства по извори на финансирање (сопствени средства, здружени средства, средства на самоуправните интересни заедници, и општествено-политичките заедници, кредити домашни и странски, вложувања на странски лица и др.) и видови на истражувања (за основно и за детаљно истражување); за обемот и вредноста на планираните и извршените работи, по видови на работи (геодетски работи и изработка на карти, изработка на профили, геолошки работи, геофизички работи, истражувачки дупкотини, истражувачки бунари, истражувачки и рударски работи, хидрогеолошки истражувања и испитувања, лабораториски истражувања и испитувања, технолошки истражувања и испитувања и друго).

3. Истражувањето од точка 1 на ова решение ќе се спроведе според упатствата и ќе се искаже на обрасците што ги утврдува Сојузниот завод за статистика, во соработка со републичките и покраинските заводи за статистика.

4. Во спроведувањето на истражувањата од точка 1 на ова решение ќе учествува Сојузниот завод за статистика, републичките и покраинските заводи за статистика и статистичките органи во општините и градовите.

5. Податоците собрани со истражувањето од точка 1 на ова решение ќе служат исклучително за статистички цели.

6. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 01-1150/1
26 март 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

257.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СВИЊИ ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за свињи за индустриска преработка („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/69).

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 18 април 1985 година.

Бр. 07-1862/1
2 април 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

258.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА СТОЧАРСТВОТО

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди од областа на сточарството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/60).

Член 2

Овој правилник влегува во сила на 18 април 1985 година.

Бр. 07-1863/1
2 април 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

259.

Врз основа на член 65 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84) и член 3 став 2 од Уредбата за Контниот план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/77, 26/78 и 9/85), по претходно прибавено мислење од Сојузниот секретаријат за финансии, Службата на општественото книговодство на Југославија и Здружението на банките на Југославија, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Во Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/77, 57/78, 29/80, 21/81, 38/81, 15/82, 32/82, 64/82, 8/83, 32/83, 33/84 и 42/84) во Планот на аналитичките сметки во Контниот план за банките, кој претставува составен дел на таа одлука, се вршат следните измени и дополненија:

1) во точка 2 по аналитичката сметка 0511 се додаваат нови аналитички сметки 0512, 0513, 0514, 0515 и 0516, кои гласат:

- „0512 – Обврзници на федерацијата од средствата на резервите подобни за користење на кредити од примарната емисија
- 0513 – Други обврзници на федерацијата од средствата на резервите
- 0514 – Обврзници на републиките и автономните покраини од средствата на резервите подобни за користење на кредити од примарната емисија
- 0515 – Други обврзници на републиките и автономните покраини од средствата на резервите
- 0516 – Обврзници на другите издаватели од средствата на резервите;”

2) во точка 3 се бришат аналитичките сметки, и тоа: „0520 – Обврзници на федерацијата од средствата на резервите подобни за користење на кредити од примарната емисија, 0521 – Други обврзници на федерацијата од средствата на резервите, 0522 – Обврзници на републиките и автономните покраини подобни за користење на кредити од примарната емисија, 0523 – Други обврзници на републиките и автономните покраини од средствата на резервите, 0529 – Обврзници на другите издаватели од средствата на резервите”;

3) точка 5 се менува и гласи:

„5) сметка од 084 – Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања

- 0840 – Сомнителни и спорни побарувања по протестирали меници на ОЗТ од стопанската дејност
- 0841 – Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од ОЗТ од стопанската дејност
- 0842 – Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од други КОС
- 0843 – Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од населението
- 0844 – Сомнителни и спорни побарувања по пласмани и други побарувања од странски лица”;

4) точка 6 се менува и гласи:

„6) сметка 086 – Сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања:

- 0860 – Сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања од ОЗТ од стопанската дејност
- 0861 – Сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања од други КОС
- 0863 – Сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања од населението
- 0864 – Сомнителни и спорни побарувања во девизи по пласмани и други побарувања од странски лица”;

5) во точка 7 по аналитичката сметка 1001 се додава нова аналитичка сметка 1002, која гласи:

„1002 – Сметка на банката за вршење на работи преку деловна-единица”;

6) во точка 18 се бришат аналитичките сметки, и тоа:

„1540 – Побарувања од ОЗТ од стопанската дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност односно по дадени гаранции, 1541 – Побарувања од СИЗ од стопанската дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност односно по дадени гаранции, 1542 – Побарувања од ОЗТ од општествените дејности за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност односно по дадени гаранции, 1543 – Побарувања од СИЗ од општествената дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност односно по дадени гаранции, 1544 – Побарувања од ОПЗ за плаќања извршени по дадени авали од хартии од вредност односно по дадени гаранции, 1545 – Побарувања од банки и од други финансиски организации за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност односно по дадени гаранции, 1546 – Побарувања од други КОС за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност односно по дадени гаранции, 1547 – Побарувања по основ на девизни резерви, 1548 – Побарувања од странски лица за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност односно по дадени гаранции, 1549 – Други побарувања по други основи”;

7) во точка 19 се бришат аналитичките сметки, и тоа:

„1575 – Побарувања од банки и од други финансиски организации за плаќања извршени во девизи по гаранции и по други форми на гаранција, 1576 – Побарувања за плаќања извршени во девизи по гаранции и по други форми на гаранција од други КОС, 1578 – Побарувања за плаќања извршени во девизи по гаранции и по други форми на гаранција од странски лица”;

во точка 19 се менуваат називите на аналитичките сметки, и тоа:

- „1570 – Расходи на банката во девизи по работи со странство
- 1571 – Побарувања во девизи за исплатени ефективни странски пари на собирниот центар
- 1572 – Побарувања по основ на исплати на девизно штедење по двојазични штедни книшки и за сметка на други банки во земјата
- 1573 – Побарувања во девизи по основ на платените камати, провизии и други трошоци за сметка на другите
- 1574 – Побарувања по основ на разни односи со странски коресподенти”;

во точка 19 се отвора нова аналитичка сметка 1577, која гласи:

„1577 – Побарувања по основ на девизните резерви.”

8) по точка 19 се додаваат нови точ. 19а и 19б, кои гласат:

„19а) сметка 160 – Побарувања за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и подадени гаранции

1600 – Побарувања од ОЗТ од стопанската дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1601 – Побарувања од СИЗ од стопанската дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1602 – Побарувања од ОЗТ од општествените дејности за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1603 – Побарувања од СИЗ од општествената дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1604 – Побарувања од ОПЗ за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1605 – Побарувања од банки и други финансиски организации за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1606 – Побарувања од други КОС за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1607 – Побарувања од странски лица за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции”;

„19б) сметка 161 – Побарувања во девизи за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции.

1610 – Побарувања во девизи од ОЗТ од стопанската дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредности и по дадени гаранции

1611 – Побарувања во девизи од СИЗ од стопанската дејност за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1612 – Побарувања во девизи од ОЗТ од општествените дејности за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1613 – Побарувања во девизи од СИЗ од општествените дејности за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1614 – Побарувања во девизи од ОПЗ за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1615 – Побарувања во девизи од банки и други финансиски организации по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1616 – Побарувања во девизи од други КОС за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции

1617 – Побарувања во девизи од странски лица за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и по дадени гаранции”;

9) во точка 21 сметката 192 се менува и гласи:

„192 – Побарувања во пресметката од деловните односи

1920 – Побарувања во пресметката од деловните односи

1921 – Побарувања во пресметката од деловните односи во девизи.”

10) во точка 28 сметката 292 се менува и гласи;

„292 – Обврски во пресметката од деловните односи”

2920 – Обврски во пресметката од деловните односи

2921 – Обврски во пресметката од деловните односи во девизи”;

11) точка 51 се менува и гласи:

„51) сметка 402 – краткорочни кредити дадени за производство на определени сточарски производи

4020 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за гоњење на говеда во кои учествува примарната емисија

4021 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за гоњење на свињи во кои учествува примарната емисија

4022 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за гоњење на живина во кои учествува примарната емисија

4023 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за гоњење на овци во кои учествува примарната емисија

4024 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за гоњење на риба во кои учествува примарната емисија

4025 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за производство на млеко во кои учествува примарната емисија”;

12) во точка 52 се бришат следните аналитички сметки, и тоа:

„4036 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за гоњење на говеда во кои учествува примарната емисија, 4037 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за гоњење на свињи, овци и риба во кои учествува примарната емисија, 4038 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за гоњење на живина во кои учествува примарната емисија, 4039 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за производство на млеко во кои учествува примарната емисија”;

13) во точка 53 по аналитичката сметка 4042 се додаваат нови аналитички сметки 4043 и 4044, кои гласат:

„4043 – Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност врз основа на странски хартии од вредност со рок за враќање до 3 месеци во кои учествува примарната емисија

4044 – Краткорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност врз основа на странски хартии од вредност со рок за враќање преку 3 месеци”;

14) во точка 55 се брише аналитичката сметка:

„4064 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за залихи на тутун во кои учествува примарната емисија”;

15) по точка 55 се додава нова точка 55а, која гласи:

„55a) сметка 407 – Краткорочни кредити за залихи на определени земјоделско-прехранбени производи

- 4070 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за кредитирање на сезонски залихи на пченица во кои учествува примарната емисија;
- 4071 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за кредитирање на сезонски залихи на пченка во кои учествува примарната емисија;
- 4072 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за кредитирање на сезонски залихи на маслодајни култури и сурово масло во кои учествува примарната емисија
- 4073 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за кредитирање на сезонски залихи на шеќерна репка и шеќер во кои учествува примарната емисија
- 4074 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за кредитирање на сезонски залихи на оризова арпа и ориз во кои учествува примарната емисија
- 4075 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за кредитирање на сезонски залихи на тутун во кои учествува примарната емисија
- 4076 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за кредитирање на сезонски залихи на вино во кои учествува примарната емисија
- 4077 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за кредитирање на сезонски залихи на месо во ладилници во кои учествува примарната емисија;
- 4078 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за кредитирање на сезонски залихи на млечни производи во кои учествува примарната емисија;
- 4079 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за кредитирање на сезонски залихи на трпезно грозје и јаболка во ладилници во кои учествува примарната емисија”;

16) точка 56 се менува и гласи:

„56) сметка 408 – Краткорочни кредити за материјални резерви на основни земјоделски и прехранбени производи

- 4080 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за материјални резерви на пченица од домашно производство во кои учествува примарната емисија
- 4081 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за материјални резерви на пченка од домашно производство во кои учествува примарната емисија
- 4082 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност за материјални резерви на маслодајни култури од домашно производство во кои учествува примарната емисија
- 4083 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за материјални резерви на сурово масло за јадење од домашно производство во кои учествува примарната емисија
- 4084 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за материјални резерви на шеќер од домашно производство во кои учествува примарната емисија

4085 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за материјални резерви на месо од домашно производство во кои учествува примарната емисија

4089 – Краткорочни кредити на ОЗТ од стопанската дејност дадени за материјални резерви на другите производи од домашно производство во кои учествува примарната емисија”;

17) по точка 63 се додава нова точка 63а, која гласи:

„63а) сметка 417 – Краткорочни кредити дадени на населението

4170 – Краткорочни кредити дадени на населението

4171 – Краткорочни ненаменски кредити дадени врз база на продажба на девизи”;

18) во точка 89а по аналитичката сметка 5271 се додава нова аналитичка сметка 5272, која гласи:

„5272 – Долгорочни ненаменски кредити дадени врз база на продажба на девизи”;

19) по точка 98а се додава нова точка 98б, која гласи:

„98б) сметка 565 – Други долгорочни кредити дадени на банки од примарната емисија

5650 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за покрите на кредитите дадени за отстранување на последиците од елементарни непогоди

5651 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на увозот на опрема според посебни прописи

5652 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на трајните вложувања во обртни средства

5653 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на намените определени со посебни прописи

5654 – Долгорочни кредити претворени од краткорочни кредити од примарната емисија на Југословенската банка за меѓународна економска соработка

5658 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на трајни обртни средства

5659 – Други долгорочни кредити од примарната емисија”;

20) во точка 99 се бришат аналитичките сметки, и тоа:

„5670 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за покрите на кредитите дадени за отстранување на последиците од елементарни непогоди, 5671 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на увозот на опрема според посебни прописи, 5672 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на трајните вложувања во обртни средства, 5673 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на намените определени со посебни прописи, 5674 – Долгорочни кредити претворени од краткорочни кредити од примарната емисија на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, 5678 – Долгорочни кредити на банки од примарната емисија за кредитирање на трајни обртни средства, 5679 – Други долгорочни кредити од примарната емисија”;

21) во точка 114 се бришат аналитичките сметки, и тоа:

„7272 – Девизни сметки на населението во пресметковни валути, 7273 – Девизни штедни влогови на населението во пресметковни валути, 7279 – Други депозити по видување на населението во пресметковни валути”;

22) во точка 116 се брише аналитичката сметка:

7471 – Краткорочни орочени депозити на населението во пресметковни валути“;

23) во точка 119 се брише аналитичката сметка:

„7671 – Долгорочни депозити на населението во пресметковни валути“;

24) во точка 122 по аналитичката сметка 7723 се додава нова аналитичка сметка 7724, која гласи:

„7724 – Долгорочни кредити во девизи за рефинансирање од странски банки и финансиски организации“;

25) Во називите на сметките: 3403, 3413, 3423, 3433, 3443 и 3454 зборовите: „по Кредитната спогодба за 1983 година“ се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 45
27 март 1985 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка
на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

260.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА РАЗВОЈ НА ИНТЕГРАЛНИОТ ТРАНСПОРТ

Член 1

Тргнувајќи од потребата дека современата технологија побрзо да се воведува во процесот на транспортот, учесниците на овој општествен договор ги утврдуваат условите и правците на развојот на интегралниот транспорт, како и мерките и активностите со кои се обезбедува неговиот развој во согласност со потребите и со реалните можности.

Под интегрален транспорт, во смисла на овој општествен договор, се подразбира процес на транспорт на стоки во стандардизирани и типизирани единици во производството, транспортот и потрошувачката, што се врши со средствата на разните видови транспорти при применувањето на современата техника, технологија и организација.

I. Основни цели на општествениот договор и начелата и критериумите на развојот на интегралниот транспорт

Член 2

Основните цели на овој општествен договор се:

1) побрз и посложен развој на системот на интегралниот транспорт врз единствени техничко-технолошки основи;

2) побрзо движење на стоките од производителите до потрошувачите и подобрување на квалитетот на услугите за превоз, при поголема безбедност на сообраќајот;

3) намалување на трошоците на транспортот во цената на стоките односно во цените на услугите по единица на производ;

4) зголемување на продуктивноста на трудот, економичноста и рентабилноста на работењето;

5) утврдување на соодветно место и улогата на оделни гранки на сообраќајот, шпедитерите и услужните организации на здружен труд во организирањето и функционирањето на интегралниот транспорт заради изградба на сообраќаен систем и подобрување на нивната структура;

6) јакнење на конкурентската способност на организациите на здружен труд во областа на сообраќајот и домашното производство на странскиот пазар;

7) создавање услови за поголемо користење на погодностите на географската положба на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и насочување на стоките текови на југословенскиот сообраќаен систем;

8) побрзо, поефикасно и поскладно поврзување на интегралниот транспорт во земјата со меѓународниот систем за интегрален транспорт и зголемување на неговото учество во меѓународната размена;

9) побрз и поусогласен развој на домашното производство на транспортни средства, опрема и уреди за интегралниот транспорт, при обезбедување на типизација, унификација и стандардизација;

10) создавање основи за обезбедување на материјални и други услови за развој и примена на интегралниот транспорт;

11) создавање основи за побрзо самоуправно и доходно поврзување и здружување на трудот и средствата меѓу организациите на здружен труд во областа на сообраќајот и заинтересираните организации на здружен труд и уредување на меѓусебните односи во областа на договорениот развој и функционирањето на интегралниот транспорт;

12) создавање услови во организациите на здружен труд за побрзо оспособување на соодветни кадри заради применување на современата технологија на трудот;

13) хуманизација, односно обезбедување на подобри услови за работа;

14) рационална потрошувачка и штедење на енергија, а посебно на течни горива;

15) заштита на човековата животна средина од гледиштето на влијанието на транспортот;

16) развој на интегралниот транспорт во согласност со потребите на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

Член 3

Учесниците на овој општествен договор се согласни, во рамките на своите надлежности, заради побрз развој на интегралниот транспорт и негово успешно функционирање, со мерки и активности да ги поттикнуваат:

1) изработката на потребни стандарди за амбалажа, средства и опрема за интегралниот транспорт и обезбедувањето на нивното применување;

2) создавањето услови во производствените, прометните и други организации на здружен труд за применување на современи системи за манипулации и транспорти;

3) изградбата на соодветна мрежа на стокотно-транспортните центри;

4) изградбата на индустриски колосеци, пристапни патишта и канали и оспособувањето на луки, пристаништа и аеродроми за интегралниот транспорт;

5) развојот на домашното производство и набавката на соодветни типизирани, унифицирани и стандардизирани транспортни средства, опрема и уреди;

6) организирањето на комплетни транспортни услуги, од производителите до потрошувачите врз основа на

единствени техничко-технолошки постапки, превозни документи и тарифи според системот „од врата до врата“;

7) стручното оспособување на кадри за организацијата на работата и ракувањето со транспортните средства, опремата и уредите на интегралниот транспорт.

Член 4

Учесниците на овој општествен договор оценуваат дека интегралниот транспорт треба да го развиваат со склучување на самоуправни спогодби.

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат дека, при давањето на иницијатива за склучување на самоуправни спогодби заради остварување на постапен и складен развој на интегралниот транспорт и заради преземање на економски и други мерки, ќе тргнуваат од следните начела и критериуми;

1) стоконите текови, обемот на превозот и видот на стоките, како и структурата и далечината на превозот;

2) можностите за подобро користење на постојните капацитети на интегралниот транспорт, како и потребите за вложување средства во нови капацитети;

3) економската оправданост на инвестициите во интегралниот транспорт;

4) квалитетот на услугите, што се изразува во редовниот транспорт, скратувањето на времето на траењето на транспортниот процес, како и во заштитата и зачувувањето на стоките;

5) рентабилноста на транспортот односно намалувањето на транспортните трошоци;

6) поефикасното вклучување на домашниот транспорт во меѓународниот систем за интегрален транспорт, при поголемо користење на транзитните можности на Југославија;

7) зголемувањето на ефикасноста и рационалноста на сообраќајниот систем заради задоволување на потребите од општествената одбрана.

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, се обврзуваат дека, при предлагањето на донесувањето на законот односно прописите за извршување на законот и преземањето на економски и други мерки, ќе тргнуваат од начелата и критериумите од став 2 на овој член.

II. Права на развојот на интегралниот транспорт

Член 5

Учесниците на овој општествен договор се согласни развојот на интегралниот транспорт да се заснова првенствено врз следните системи:

- 1) палетизација;
- 2) контејнеризација;
- 3) превоз на друмски возила со железница и на железнички возила со друмски возила;
- 4) превоз на друмски и железнички возила со бродови;
- 5) превоз на бродови со бродови.

Член 6

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека за применување и оптимално користење на системите наведени во член 5 од овој општествен договор е неопходно:

1) да го приспособуваат основното и транспортното пакување на стоки и внатрешниот транспорт во процесот на производство и дистрибуција на стоки за вклучување во системот на интегралниот транспорт;

2) да го развиваат домашното производство и да набавуваат типизирани и стандардизирани средства за интегрален транспорт (палети, контејнери, специјализирани

превозни средства во сите гранки на сообраќајот, во превозната механизација и сл.);

3) да градат и опремуваат соодветна мрежа за стоконно-транспортните центри во согласност со стоконните текови, со количината и видот на стоките погодни за превоз во системот на интегралниот транспорт во внатрешниот и меѓународниот сообраќај;

4) да изградат неопходни индустриски колосеци, пристапни патишта и канали, како и да оспособат луците, пристаништата и аеродромите за применување на современата технологија на интегралниот транспорт;

5) да даваат иницијатива за самоуправно поврзување на организациите на здружен труд – даватели на транспортни услуги.

Под стоконно-транспортен центар, во смисла на одредбите од овој општествен договор, се подразбира уреден и организиран простор на кој се врши прифаќање, подготвување, манипулација и отпремување на стоки за утврдените системи на интегралниот транспорт.

Член 7

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека, заради создавање на минимални услови за организирање и функционирање на интегралниот транспорт, е неопходно да ја утврдат основната мрежа на стоконно-транспортните центри.

Критериумите врз основа на кои се утврдува мрежата на стоконно-транспортните центри се:

1) стоконите текови и количествата на стоки погодни за превоз во системот на интегралниот транспорт;

2) сообраќајните услови и квалитетот на сообраќајните центри;

3) условите за просторно ширење на стоконно-транспортните центри;

4) густината на мрежата на стоконно-транспортните центри со која се овозможува трошоците за нивната изградба и експлоатација да бидат економски оправдани;

5) растојанието меѓу стоконно-транспортните центри, со кое се обезбедува намалување на трошоците за транспорт.

Член 8

Учесниците на овој општествен договор веднаш ќе дадат иницијатива, во рамките на Стопанската комора на Југославија, да се склучи самоуправна спогодба со која поблиску ќе се разработат критериумите од член 7 на овој општествен договор и ќе се утврдат минималните техничко-технолошки услови што мораат да ги исполнуваат стоконно-транспортните центри и, во рок од една година од денот на потпишувањето на овој општествен договор, ќе се утврди основната мрежа на стоконно-транспортните центри.

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат, врз основа на став 1 од овој член, при донесувањето на плановите на среднорочниот развој за периодот од 1986 до 1990 година, во рамките на своите надлежности, ќе обезбедат усогласување на мрежата на стоконно-транспортните центри како неопходен услов за функционирање на единствениот систем на интегралниот транспорт, како и дека во соодветните плански документи ќе ги утврдат тие центри предвидени за изградба на територијата на републиките односно автономните покраини.

Член 9

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, се обврзуваат дека при донесувањето на договорот за основите на плановите за развој на републиките и автономните покраини ќе поаѓаат од заедничките интереси и цели, како и од правците на развојот на интегралниот транспорт утврдени со овој договор.

Член 10

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека ќе се обезбедува приоритет во изградбата на стоквно-транспортните центри и дека мрежата на стоквно-транспортните центри, изборот и степенот на развојот на одделни системи на интегралниот транспорт, обемот и структурата на вложувањето, како и изворите на средствата, ќе се утврдуваат во општествените планови за развој на републиките и автономните покраини за текуштиот плански период и со самоуправните спогодби за основите на плановите за развој на организациите на здружен труд и заедниците од областа на сообраќајот и на заинтересираните организации на здружен труд.

Член 11

Учесниците на овој општествен договор се согласни, врз основа на плановите на општествено-политичките заедници за периодот од 1981 до 1985 година, да го поттикнуваат довршувањето на изградбата и опремувањето на постојните и изградбата односно опремувањето на нови стоквно-транспортни центри во согласност со критериумите од член 8 на овој општествен договор.

Член 12

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат дека, во рамките на Стопанската комора на Југославија, ќе го поттикнуваат самоуправното спогодување на организациите на здружен труд во областа на сообраќајот со домашните производители на средства и опрема на интегрален транспорт за да се обезбедат на долгорочна основа производството и неопходните услови за типизација, унификација и стандардизација според југословенските стандарди.

III. Општествено-економски услови, мерки и активности за остварување на развојот и функционирање на интегралниот транспорт

Член 13

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат дека ќе ги поттикнуваат носителите на плановите за развој во среднорочните и долгорочните планови за развој на сообраќајот да му даваат приоритет на развојот на интегралниот транспорт и да преземаат мерки и активности за реализација на тие планови.

Член 14

Учесниците на овој општествен договор, со оглед на меѓусебната обусловеност и поврзаност што интегралниот транспорт ја бара во манипулацијата и превозот на стоки од производителите до потрошувачите, во рамките на своите права и должности, ќе даваат иницијативи и ќе го поттикнуваат самоуправното спогодување меѓу давателите на услуги и меѓу корисниците на транспортни услуги и производителите на средства и опрема, заради усогласување на програмата за развој на интегралниот транспорт, заради здружување на трудот и средствата, синхронизација на вложувањето и динамика на изградбата и набавка на средства и опрема на интегралниот транспорт.

Член 15

Сојузниот извршен совет се обврзува дека, во рамките на своите права и должности, ќе предложи односно ќе утврди пониски стапки на царината и другите увозни давачки за увоз на средства, делови, склопови и опрема за интегралниот транспорт што не се произведуваат во земјата.

Заради поефикасен развој на интегралниот транспорт во извозот, увозот и транзитот, Сојузниот извршен совет се обврзува дека, при предлагањето на прописи за регулирање на статусот на царинските зони, ќе предложи увозот на опрема за стоквно-транспортните центри да се

овозвозможи под поповолни услови во поглед на девизниот и царинскиот режим.

Член 16

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, се согласни, во рамките на своите права и должности, да предложат донесување на прописи со кои ќе се предвиди износот на средствата на чистиот доход што организациите на здружен труд што даваат и користат услуги во интегралниот транспорт да го вложат или здружат во развојот на капацитетите на интегралниот транспорт утврдени според критериумите од член 8 на овој општествен договор, да не влезе во износот на основницата за плаќање данок на доход и основницата што служи за плаќање придонес од доход.

Член 17

Учесниците на овој општествен договор, во рамките на своите права и должности, ќе се залагаат, сообразно со Општествениот договор за критериумите за кредитирање на пласманите на бродови и опрема од домашно производство, во рамките на самоуправната спогодба на банките за насочување на дел од кредитниот потенцијал за тие цели, со интервентни мерки на текуштата економска политика да се обезбеди приоритет во насочувањето и вложувањето на дел од кредитниот потенцијал за набавка на транспортните и манипулативните средства на интегралниот транспорт.

Член 18

Учесниците на овој општествен договор ќе настојуваат, при утврдувањето на критериумите за задолжување во странство за сообраќајот во целост, приоритет да му се даде на обезбедувањето на трански заеми и кредити за развој на објектите на инфраструктурата на интегралниот транспорт.

Член 19

Учесниците на овој општествен договор се согласни во Стопанската комора на Југославија веднаш да се даде иницијатива, во рок од една година од денот на склучувањето на овој општествен договор, да се утврдат видовите на стоки погодни за транспорт на палети, во контејнери и во други системи на интегралниот транспорт, заради преземање стимулативни мерки за нивно насочување кон тие системи.

Член 20

Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини ќе дадат веднаш иницијатива за дополнење на самоуправните спогодби за основање на самоуправни интересни заедници или други заедници во областа на сообраќајот, во кои ќе се предвиди решавањето на прашањата во врска со остварувањето на заедничките интереси и цели на интегралниот транспорт, како и прашањата во врска со обезбедувањето на средствата за нивен складен развој.

Член 21

Стопанската комора на Југославија веднаш ќе даде иницијатива, во рок од една година од денот на склучувањето на овој општествен договор, со самоуправна спогодба да се утврдат носителите на деловната соработка во организирањето и експлоатацијата на капацитетите на интегралниот транспорт, со која, покрај условите за оперативно функционирање на интегралниот транспорт, ќе се утврдат единствените тарифи и единствените превозни документи.

Член 22

Учесниците на овој општествен договор се согласни Стопанската комора на Југославија, врз основа на програмата за типизација на транспортните и манипулативните средства и опремата по гранки на сообраќај и по видови на транспорти, што се утврдува во Стопанската комора на Југославија, да се поведе постапка за самоуправно спогодување за производството на типизирани транспортни и манипулативни средства и опрема во областа на интегралниот транспорт.

Член 23

Стопанската комора на Југославија веднаш ќе даде иницијатива, во рок од една година од денот на склучувањето на овој општествен договор, да се изработи методологија на искажувањата на трошоците на внатрешниот и надворешниот транспорт, по место на настанување и по носители и видови на транспорти.

Сојузниот извршен совет се обврзува дека, тргнувајќи од методологијата утврдена во став 1 на овој член, ќе предложи измена на прописите во врска со единствениот контен план, заради следење на трошоците на транспортот во вредност на стоковното производство.

Член 24

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни, во рок од шест месеци од денот на склучувањето на овој општествен договор, да предложат односно да донесат измени на соодветните прописи за инвестиционата изградба со кои се утврдува обврската на инвеститорот со инвестиционо-техничката документација за изградба на нови и реконструкција или модернизација на постојните стопански објекти да ги опфатат проектите на внатрешниот и надворешниот транспорт, заради создавање услови за користење на интегралниот транспорт.

Член 25

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, во рамките на своите права и должности, ќе влијаат при изработката односно измената на плановите за просторно уредување на определено подрачје да се предвидат површини за изградба на утврдената мрежа на стоквно-транспортните центри и да се утврдат условите за нивно користење и со селективна даночна политика – ослободување од плаќање на данок и сл. на земјиште потребно за изградба на стоквно-транспортни центри – да се влијае врз нивниот побрз развој.

Член 26

Сојузниот извршен совет, како учесник на овој општествен договор, ќе предложи во програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја да се предвиди и следење на статистичките податоци за капацитетите и количината на извршената работа по системите на интегралниот транспорт и тоа:

- 1) палетизација (по гранки и вкупно);
- 2) контејнеризација (по групи и вкупно);
- 3) превоз на друмски возила со железница и на железнички возила со друмски возила;
- 4) превоз на друмски и железнички возила со бродови;
- 5) превоз на бродови со бродови.

Во програмата на статистичките истражувања од став 1 на овој член треба да се предвиди евиденцијата да се води по гранките на сообраќајот (посебно за внатрешниот, а посебно за меѓународниот интегрален транспорт) и да го опфати и следењето на податоците за објектите (отворени и затворени складови и др.) и за количините на извршената работа во стоквно-транспортните центри, на

индустриските колосеци, во каналите, луките, пристаништата и аеродромите.

Во програмата на статистичките истражувања од став 1 на овој член ќе се вклучат и истражувањата за потребите на општонародната одбрана.

Член 27

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој општествен договор, ќе предложат односно ќе дадат иницијатива за измени на настанатите програми и планови во сите степени на образованието, во согласност со развојот и потребите од примена на современа технологија во транспортот.

Член 28

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат дека, во рамките на своите права и должности, во рок од шест месеци од денот на склучувањето на овој општествен договор, ќе подготват конкретна програма на мерки и активности за побрз развој на интегралниот транспорт.

Член 29

Учесниците на овој општествен договор се обврзуваат дека, заради следење на неговото остварување, ќе формираат координационо тело кое, најмалку еднаш годишно, ќе ја анализира реализацијата на предвидените мерки и акции.

Координационото тело од став 1 на овој член го сочинуваат претставниците на учесниците на овој општествен договор, што ќе го утврдат начинот на вршење на административно-техничките работи за потребите на тоа тело. Координационото тело ќе се конституира во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на овој општествен договор.

IV. Завршни одредби

Член 30

Измените и дополнењата на овој општествен договор се вршат на начинот и по постапката што се предвидени за негово склучување.

Член 31

Овој општествен договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници учесници на овој општествен договор.

Член 32

Овој општествен договор ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

За Сојузниот извршен совет,

Мустафа Пљакиќ, с. р.
член на Советот и претседател на
Сојузниот комитет за сообраќај и
врски

За Извршниот совет на Собранието
на СР Босна и Херцеговина,
Стјепан Домакиновиќ, с. р.
член на Советот и претседател на
Републичкиот комитет за сообраќај

За Извршниот совет на Собранието
на СР Македонија,
Томе Малески, с. р.
член на Советот и претседател на
Републичкиот комитет за сообраќај и
врски

За Извршниот совет на Собранието на
СР Словенија,
Јулка Жиберт, с. р.
членка на Советот и претседателка на
Републичкиот комитет за сообраќај и
врски

За Извршниот совет на Собранието на
СР Србија,
Горѓе Митиќ, с. р.
член на Советот и претседател на
Републичкиот комитет за сообраќај и
врски

За Извршниот совет на Саборот
на СР Хрватска,
Славко Босанац, с. р.
претседател на Републичкиот комитет
за поморство, сообраќај и врски

За Извршниот совет на Собранието
на СР Црна Гора,
Василие Војводиќ, с. р.
член на Советот

За Извршниот совет на Собранието
на САП Војводина,
Јанош Мајор, с. р.
член на Советот и претседател на По-
краинскиот комитет за сообраќај и
врски

За Извршниот совет на Собранието
на САП Косово,
Хисен Бериша, с. р.
член на Советот и претседател на
Покраинскиот комитет за сообраќај и
врски

За Сојузот на синдикатите
на Југославија,
Павао Поточњак, с. р.
член на Советот на ССЈ и претседател
на Сојузниот одбор на Синдикатот на
работниците на сообраќајот и врските

За Стопанската комора
на Југославија,
Никола Филиповиќ, с. р.
член на Претседателството на Стопан-
ската комора на Југославија

За Стопанската комора
на Босна и Херцеговина,
Душко Цветиќ, с. р.
член на Претседателството на Стопан-
ската комора на Босна и Херцеговина

За Стопанската комора
на Македонија,
Благоја Силјаноски, с. р.
претседател на Извршниот одбор на
Собранието на Стопанската комора на
Македонија

За Стопанската комора
на Словенија,
д-р Руди Кропивник, с. р.
потпретседател на Стопанската комора
на Словенија

За Стопанската комора
на Србија,
Драган Стојановиќ, с. р.
член на Претседателството на Стопан-
ската комора на Србија

За Стопанската комора
на Хрватска,
Анте Миловиќ, с. р.
претседател на Стопанската комора на
Хрватска

За Стопанската комора
на Црна Гора,
Босилка Макочевиќ, с. р.
секретар на Општото здружение на со-
обраќајот на Црна Гора

За Стопанската комора
на Војводина,
Шандор Хорват, с. р.
член на Претседателството на
Стопанската комора на Војводина

За Стопанската комора
на Косово,
Новица Меденица, с. р.
член на Претседателството на Стопан-
ската комора на Косово

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

**ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОС-
ТА НА ОДРЕДБАТА НА СТАВ 2 ТОЧКА 1 ОД ОДЛУКА-
ТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКО-
ВИТЕ ЗА НАПЛАТУВАЊЕ НА ИЗВЕЗЕНИТЕ СТОКИ,
ИЗВРШЕНИТЕ УСЛУГИ И ПОБАРУВАЊАТА ПО ДРУ-
ГИ ОСНОВИ И НА РОКОТ ЗА УВОЗ НА ПЛАТЕНИТЕ
СТОКИ И УСЛУГИ**

1. Трговското и производствено претпријатие „Ме-
талка“, основна организација на здружен труд за стоковен
промет, надворешна и внатршена трговија, од Љубљана,
како овластен предлагач, поведе пред Уставниот суд на Ју-
гославија постапка за оценување на уставноста и законитос-
та на одредбата на став 2 точка 1 на Одлуката за усло-
вите за продолжување на роковите за наплатување на из-
везните стоки, извршените услуги и побарувањата по дру-
ги основи и на рокот за увоз на платените стоки и услуги,
бидејќи смета дека Народната банка на Југославија, доне-
сувајќи ја оваа одлука, ги пречекорила уставните и закон-
ските овластувања, со оглед на тоа дека можеше да ги
пропише само условите а не и роковите.

2. Со оспорената одредба на став 2 точка 1 од Одлу-
ката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/84), што ја донесе
Советот на гувернерите на Народната банка на Југослави-
ја, е регулирано народната банка на републиката, односно
народната банка на автономната покраина да може роко-
вите пропишани со Законот да ги продолжи најмногу до
60 дена ако од документацијата што се прилага кон образ-
ложено барање за продолжување на рокот се утврди де-
ка настапиле околности што не можеле да се отстранат
ниту предвидат, а што влијаеле врз одлагање на наплата-
та односно врз одлагање на увозот на платените стоки и
услуги.

3. Според одредбите на член 263 став 2 од Уставот на
СФРЈ, Советот на гувернерите во управувањето и спрове-
дувањето на заедничката емисиона, кредитно-монетарна и
девизна политика донесува одлуки и презема мерки и е од-
говорен за нивното спроведување.

Со одредбите на член 115 став 1 и член 129 став 2 од
Законот за девизното работење и кредитните односи со
странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77, 61/82,
77/82, 34/83 и 70/83), Народната банка на Југославија е
овластена да ги пропише условите под кои народните бан-

ки на републиките односно народните банки на автономните покраини, можат да ги продолжат роковите од чл. 113, 114 и 129 на овој закон.

Согласно со одредбите на член 66 став 1 точка 18 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите едногласно одлучува за донесувањето на прописи и преземањето на мерки во областа на девизното работење и кредитните односи со странство, кога донесувањето на тие мерки, врз основа на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, е во надлежност на Народната банка на Југославија.

4. Според оцената на Уставниот суд на Југославија, оспорените одредби на Одлуката се донесени врз основа и во рамките на наведеното уставно овластување и на овластувањата од наведените закони бидејќи пропишувањето на условите нужно мора да го опфати и крајниот рок до кој можат да се продолжуваат законските рокови заради побрза наплата на побарувањата и ставање на девизите во тековите на единствениот девизен пазар.

5. Врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 6 март 1985 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот на „Металка” од Љубљана да се утврди дека одредбата на став 2 точка 1 од Одлуката за условите за продолжување на роковите за наплатување на изведените стоки, извршените услуги и побарувањата по други основи и на рокот за увоз на платените стоки и услуги не се во согласност со Уставот на СФРЈ, односно со сојузните закони.

Оваа одлука Судот ја донесе во состав: д-р Васил Гривчев, претседател на Судот, и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, Мустафа Сефо, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Радко Мочивник, Душан Штрбац, Иван Франко, Јаким Спиrowsки, Славко Кухар, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи.

У. бр. 429/84
6 март 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Васил Гривчев

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И СПРОТИВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 48а, 49, 100, 132 И 150 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ СО ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 24 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОДНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

1. Со предлозите на овластените предлагачи – Здружението на малото стопанство, од Будва и Здружението на работните луѓе што со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани вршат стопанска дејност, од Херцег Нови, поведена е постапка за оценување на уставноста и спротивноста на одредбите на чл. 48а, 49, 100, 132 и 150 од Законот за даноците на граѓаните („Службени лист СР Црне Горе”, бр. 8/80 и 2/82), поради тоа што угостителите и занаетчиите не се оданувани според реалниот личен доход, туку врз принципот на спо-

редување со организациите на здружен труд од иста или слична дејност, со тоа што основната не може да биде пописка од едногодишниот просечен личен доход на работниците во здружениот труд од иста или слична квалификација. Во поглед на спротивноста, овластениот предлагач истакна дека според Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/83) поединецот е должен да води книга на прометот заради пресметка и уплата на овој данок, како и да издава сметка, односно отсечок од касената лента.

Овој предлог на овластениот предлагач Уставниот суд на Југославија, го достави согласно со одредбата на член 389 од Уставот на СФРЈ, до Уставниот суд на Црна Гора, кој, по донесувањето на новиот закон за даноците на граѓаните со решението бр. 117/83 и 203/84 од 25 јануари 1985 година, ја запре постапката.

2. Со Законот за даноците на граѓаните („Службен лист на СР Црна Гора”, бр. 33/84), што е донесен во текот на постапката, во одредбите на чл. 51, 53 и 54 е пропишано дека основната на данокот од самостојно вршење на дејности е вкупниот приход од тие дејности остварен во текот на календарската година, намален за трошоците што беа нужни за неговото остварување и за пресметаниот данок на промет на производите и услугите во прометот, според податоците од даночната пријава и деловната евиденција на обврзникот. Даночните обврзници водат деловна евиденција со податоци за остварениот вкупен промет, нужните трошоци за негово остварување, пресметаниот и уплатениот данок на промет на производите и услугите во прометот или тој промет го регистрираат во регистар каса и за тоа издаваат отсечок од касената лента. Само во случај даночна пријава да не е поднесена, или податоците од пријавата да се неточни и непотполни, се применуваат помошни методи на споредување, снимање на дневниот промет, а ако ни на тој начин не може да се утврди даночната основица, се применува едногодишен просечен личен доход, остварен во истата или во соседната општина, за иста или слична дејност.

3. Уставниот суд на Југославија, со оглед на тоа дека оспорениот закон престана да важи и дека со новиот републички закон е предвидено оданочувањето да се врши според реалниот личен доход а не според претпоставениот личен доход, што се применува само во краен случај т.е. поради неуредно водење на евиденција или ако евиденцијата не е водена, оцени дека одредбите на чл. 51, 53 и 54 на новиот закон се во согласност со одредбите на чл. 11, 31 и 195 од Уставот на СФРЈ и дека не се во спротивност со сојузниот закон.

4. Врз основа на член 375, став 1 точ. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, на седницата одржана на 13 март 1985 година, Уставниот суд на Југославија донесе

Одлука

Се одбива предлогот на овластениот предлагач да се утврди дека одредбите на чл. 48а, 49, 100, 132 и 150 од Законот за даноците на граѓаните се несогласни со Уставот на СФРЈ, односно дека се во спротивност со сојузниот закон.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во состав: д-р Васил Гривчев, претседател на Судот, и судиите: Божидар Булатовиќ, д-р Александар Фира, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Иван Франко, Радко Мочивник, Јаким Спиrowsки, Славко Кухар, Милосав Стијовиќ и Рамадан Враниќи.

У. бр. 343/84
13 март 1985 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
д-р Васил Гривчев

СОДРЖИНА:

	Страна		Страна
252. Закон за измени и дополненија на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата — — — — —	673	258. Правилник за престанок на важењето на Решението за југословенските стандарди од областа на сточарството — — — — —	677
253. Закон за измени и дополненија на Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации — — — — —	675	259. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките — — — — —	678
254. Одлука за каматните стапки на износот на динарската противвредност на стоките дадени на заем од сојузните стокковни резерви — — — — —	676	260. Општествен договор за развој на интегралниот транспорт — — — — —	681
255. Одлука за мерките за непосредна контрола на цените за лекови — — — — —	676	Одлука за оценување на уставноста и законитоста на одредбата на став 2 точка 1 од Одлуката за условите за продолжување на роковите за наплатување на извезените стоки, извршените услуги и побарувањата по други основи на рокот за увоз на платените стоки и услуги — — — — —	685
256. Решение за спроведување на пробното статистичко истражување на трошоците на геолошко-рударските истражувања во 1984 година — — — — —	677	Одлука за оценување на уставноста и спротивноста на одредбите на чл. 48а, 49, 100, 132 и 150 од Законот за даноците на граѓаните со одредбите на член 24 од Законот за оданочување на производи и услуги во прометот — — — — —	686
257. Правилник за престанок на важењето на Решението за југословенскиот стандард за свињи за индустриска преработка — — — — —	677		

